



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 4 април 1970
Скопје
Број 8
Год. XXVI

Претплатата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

60.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за воведување републички данок на промет на стоки на мало,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 март 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 март 1970 година.

Број 1546
26 март 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Член 1

Во Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало („Службен весник на СРМ“, 37/66, 3/68, 26/68, 45/68 и 17/69) по член 1 се додава нов член 1-а кој гласи:

„Републички данок на промет на стоки на мало не се плаќа на прометот на трактори со јачина до 35 кс и приклучни орудија за тие трактори, како и на другите земјоделски машини со јачина до 35 кс и орудијата што се означени во групите: 421, 422, 423, 424 и 426 од Номенклатурата на основните средства“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

61.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРВЕНСТВЕНО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за условите и начинот за остварување на првенствено право за користење на градежно земјиште,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 март 1970 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 20 март 1970 година.

Број 654
26 март 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРВЕНСТВЕНО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

На градежно земјиште што станало општествена сопственост врз основа на експропријација на комплекс на земјиште за потреби на станбена и комунална изградба или врз основа на Законот за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер или врз основа на Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште, поранешниот сопственик остварува првенствено право на користење под условите и на начинот определени со овој закон.

Член 2

Поранешниот сопственик на земјиште што станало општествена сопственост во смисла на претходниот член, ќе го оствари првенственото право на користење на градежна парцела со површина што е потребна за изградба на зградата и за нејзината редовна употреба, ако со деталниот урбанистички план е предвидено на таа парцела да се изгради таква зграда на која тој според законот може да има право на сопственост и на редовна употреба.

Ако со деталниот урбанистички план е предвидено на градежната парцела да се изгради семејна станбена зграда со работна просторија, поранешниот сопственик може да изгради таква зграда под услов во работната просторија да може да ја врши својата регистрирана работна дејност.

Ако поранешниот сопственик нема регистрирана своја работна дејност или во работната просторија не може да се врши таа дејност, тој може да го оствари првенственото право за изградба на семејна станбена зграда откако општината, во согласност со постојните прописи во рок од 6 месеци определи друг инвеститор за изградба на работната просторија.

Првенственото право од претходните ставови поранешниот сопственик го остварува на земјиште кое опфаќа цела градежна парцела.

Првенственото право од ставовите 1, 2 и 3 на овој член ќе го оствари и поранешниот сопственик чие земјиште опфаќа најмалку $\frac{2}{3}$ од градежната парцела, под услов вкупната површина на неговото земјиште, што станало општествена сопственост, да не е помала од површината на парцелата.

Член 3

Кога од земјиштето што било во сопственост на повеќе лица се формира една или повеќе градежни парцели, а бројот на сопствениците е поголем од бројот на парцелите и ниту еден од нив, според својот сосопственички дел, не ги исполнува условите од претходниот член, тоа право ќе се оствари со спогодба на сосопствениците, доколку се тие лица предвидени во член 63 од Законот за експропријација односно во член 5 став 1 од Законот за определување на градежно земјиште во градовите и населбите од градски карактер (брачни другари, нивни потомци, посвоеници, родители и посвоители).

Сосопствениците од претходниот став што не ќе постигнат спогодба во рокот предвиден со член 5 од овој закон, го губат правото на првенствено користење на градската парцела.

Член 4

Првенственото право за користење според овој закон не можат да го остварат поранешните сопственици кои, според член 40 од Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште, тоа право го искористиле или им било признаено.

Член 5

Рокот во кој можат да се поднесуваат барања за остварување на првенственото право за користење на градежното земјиште го определува општината.

Рокот од претходниот став може, во согласност со утврдената програма за уредување и изградба на градежното земјиште, да се одредува различно за одделни подрачја на градот или населба од градски карактер.

Роковите од претходните ставови не можат да бидат пократки од 60 дена.

Член 6

Поранешните сопственици што не го оствариле првенственото право според одредбите на член 4 од Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште, тоа право можат да го остварат во постапката за одземање од владение на национализирано градежно земјиште.

Член 7

Ако поранешниот сопственик на земјиштето, чие првенствено право за користење на градежна парцела е утврдено, не ја стави зградата под покрив во рок од три години од денот на правосилноста на решението за давање на користење на градежното земјиште, општинското собрание со решение ќе утврди дека поранешниот сопственик го изгубил првенственото право на користење на таа градежна парцела.

Имотните односи, што ќе настанат во врска со губењето на правото на користење на градежната парцела од став 1 на овој член, во случај на спор ќе се решаваат пред суд од општа надлежност.

Член 8

Лицата на кои им е признаено првенствено право на користење на градежно земјиште според одредбите на овој закон, во поглед на тоа земјиште ги имаат истите права и обврски како и лицата на кои им е доделено градежно земјиште на користење според општите прописи.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

62.

Врз основа на член 6 од Законот за обезбедување девизи на општествено-политичките заедници, установите, општествените организации и граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 март 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 март 1970 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1970 ГОДИНА

1. Девизите за потребите на Социјалистичка Република Македонија во 1970 година, утврдени согласно со Законот за обезбедување девизи на општествено-политичките заедници, установите, општествените организации и граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69) и точка 2 од Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на Федерацијата за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/69) во вкупен износ од 5.696.700 динари, ќе се користат за стоковни и нестоковни плаќања за потребите на републичките органи, општинските собранија, установите, општествените организации и граѓанските правни лица, и тоа:

	динари
а) за стоковни плаќања во износ од	3,188.150
б) за нестоковни плаќања во износ од	1,472.360
в) за подмирување на непредвидени и недоволно предвидени расходи (резерва) во износ од	1,036.190

Износите на девизите доделени на одделни корисници се утврдени со посебен распоред, кој е составен дел на оваа одлука.

2. За користењето на средствата од резервата одлучува Извршниот совет. Извршниот совет правото за располагање со резервата до висина од 5.000 динари, може да го пренесе на републичкиот секретар за финансии.

3. Од вкупниот износ на девизите, утврдени со точка 1 на оваа одлука, може да се користи 55% во девизи кои се од значење за одржување ликвидноста на меѓународните плаќања, а 45% во други девизи.

Извршниот совет може, придржувајќи се за соодносот од претходниот став, да одобрува користење на девизите на одделни корисници и во сооднос поинаков отколку што е односот одреден во став 1 на оваа точка.

4. Се овластува Извршниот совет да врши пренесување на распределените износи на девизи во резервата, по претходно прибавена согласност од корисниците, доколку не ќе можат да ги искористат распределените девизни средства според оваа одлука.

5. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе му поднесе извештај за користењето на девизите според оваа одлука до 30 април 1971 година.

6. Утврдениот износ на девизи според оваа одлука на Универзитетот во Скопје, ќе го распореди по факултети Универзитетот во Скопје.

7. Износите на девизите што се искористени во 1970 година до донесувањето на оваа одлука се засметуваат во износите на одделни корисници утврдени со посебниот распоред.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 1545
26 март 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1970 ГОДИНА
НА ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ

Ред. бр.	Корисник	Износ во дин. врз база на единствен курс $x \text{ \$} = 12,50$ динари	
1.	Извршен совет		
	— за стоковни плаќања	25.000	
	— за нестоковни плаќања	15.000	40.000
2.	Македонска академија на науките и уметностите		
	— за стоковни плаќања	30.000	
	— за нестоковни плаќања	30.000	60.000
3.	Републички секретаријат за внатрешни работи		
	— за стоковни плаќања	1,187.000	
	— за нестоковни плаќања	100.000	1,287.000
4.	Републички секретаријат за образование, наука и култура		
	— за нестоковни плаќања		76.000
5.	Републички секретаријат за народно здравје и социјална политика		
	— за стоковни плаќања	200.000	
	— за нестоковни плаќања	80.000	280.000
6.	Републички секретаријат за земјоделство и шумарство		
	— за нестоковни плаќања		20.000
7.	Хидрометеоролошки завод		
	— Скопје		
	— за стоковни плаќања		150.000
8.	Републичка комисија за културни врски со странство		
	— за нестоковни плаќања		200.000
9.	Републичка комисија за верски прашања		
	— за нестоковни плаќања		225.000
10.	Биро за односи со странство		
	— за нестоковни плаќања		10.000
11.	Републички завод за социјално осигурување		
	— за нестоковни плаќања (лекување)		250.000
12.	Универзитет — Скопје		
	— за стоковни плаќања	1,100.000	
	— за нестоковни плаќања	200.000	1,300.000
13.	Народна и универзитетска библиотека		
	— за стоковни плаќања		422.510
14.	Архив на Македонија		
	— за стоковни плаќања	13.640	
	— за нестоковни плаќања	16.360	30.000
15.	Институт за национална историја		
	— за нестоковни плаќања		50.000
16.	Шумарски институт		
	— за стоковни плаќања	10.000	
	— за нестоковни плаќања	10.000	20.000
17.	Хидробиолошки завод — Охрид		
	— за стоковни плаќања	50.000	
	— за нестоковни плаќања	10.000	60.000
18.	Стопанска комора на СРМ		
	— за нестоковни плаќања		30.000
19.	Собрание на град Скопје		
	— за нестоковни плаќања		150.000
20.	За непредвидени и недоволно предвидени расходи (резерва)		1,036.190

63.

Врз основа на член 134 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 март 1970 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 20 март 1970 година, по претресот на Анализата за односот меѓу општинските собранија и нивните органи со работните организации, донесе

ПРЕПОРАКА
ЗА НАТАМОШНО РАЗВИВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА ОДНОСОТ МЕЃУ ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА И НИВНИТЕ ОРГАНИ СО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Републичкиот собор и Соборот на општините, разгледувајќи ја Анализата за односите меѓу општинските собранија и нивните органи со работните организации, констатираа дека во изминатиот период односите меѓу општинските собранија и работните организации во основа се развивале врз заемно почитување на нивните права и должности и тие, се наоѓаат во процес на постојано развивање и подобрување, како една од битните компоненти на нашиот самоуправен систем за обезбедување и гарантирање заштита на општествениот интерес и за создавање услови за јакнење самоуправноста на работните организации. Основна карактеристика на овие односи е рамноправноста во остварувањето на функциите на општината, но и одредени права на интервенции на општинските собранија во случаите утврдени со закон. Во остварувањето на функциите на општината, општинските собранија настојувале односите со работните организации постојано да ги развиваат преку разни облици на соработка како: советувања, договарања, семинари, препорачувања, и сл. Соработката меѓу општинските собранија и работните организации станува, во самоуправните развојни процеси сè подоминантен однос меѓу нив и добива карактер на обестрано сфатена неопходност, посебно во условите на стопанската и општествената реформа.

Улогата на општинските собранија во остварувањето на соработката, во услови на материјално осамостојување на работните организации и губење на нивната оперативна стопанска функција, станува многу поизразита, покрај другото, и заради остварување на нивното својство на органи, на општествено самоуправување. Оттаму општинските собранија сè повеќе се изразуваат како претставнички тела на граѓаните и работните луѓе во кои се насочуваат и усогласуваат општите и посебните интереси.

Досегашните резултати од оваа соработка означуваат остварување на таков курс на дејствување што го забрзува афирмирањето на самоуправните социјалистички односи во општината врз основите на општественото договарање како поцелосен облик за суштинско и содржајно изразување на самоуправувањето и елиминирањето на појавите на етизам и централизирање на политичките функции на општинското собрание.

Во вршењето на надзорот над законитоста на работењето на работните организации општинските собранија ја остваруваат функцијата преку која се обезбедува почитување на законите и усовршување и развивање на самоуправувањето и самоуправните општествени односи во работните организации.

Меѓутоа, и покрај изложените позитивни резултати во развитокот на односите меѓу општинските собранија и работните организации, во практиката сè уште постојат одредени недостатоци кои влијаат врз доизградувањето на соработката како механизам за демократско договарање и како средство за решавање на сите прашања што се од интерес за работните луѓе и работните организации на подрачјето на општината.

Врз основа на претресот по Анализата и констатациите изнесени во неа, а со цел во односите меѓу општинските собранија и работните организации сè повеќе да дојдат до израз самоуправните социјалистички односи и нивното продлабочување и усовршување, Републичкиот собор и Соборот на општините

ПРЕПОРАЧУВААТ

1. Општинските собранија треба да се заложат за натамошно продлабочување на соработката со работните организации преку сите облици на договарање, посети, советувања, семинари и сл. Потребата од натамошно развивање на оваа соработка станува сè лонеопходна во услови на се поголемото осамостојување на работните организации и остварување на функцијата на општинските собранија како територијални органи на општественото самоуправување.

Нужни се обестрани напори за тоа, соработката и контактите меѓу општинските собранија и работните организации по видови, предмет и содржина да станат ефикасен инструмент на системот, отстранувајќи ги негативните појави на нерамноправни односи, субординирање, запоставување на органите на самоуправувањето и сл.

2. Нужни се настојувања за тоа на седниците на општинските собранија, на кои се повикуваат работни организации, да присуствуваат претставници на органите на управувањето, а не само раководните лица од овие организации, за да се зголеми како нивното учество во утврдувањето на ставовите во Собранието, така и влијанието на тие ставови врз органите на управувањето во работните организации.

3. Во остварувањето на соработката меѓу општинските собранија и работните организации значајна улога имаат и индивидуалните контакти меѓу функционерите на општинските собранија и раководните луѓе на работните организации. При ова функционерите на општинските собранија односно раководните лица на работните организации треба да бидат иницијатори на практиката проблемите да бидат предмет на интерес и разрешување врз самоуправни основи во работните организации и општинските собранија, така што овие контакти да бидат конститутивен, а не елиминаторен елемент на соработката.

4. Имајќи ги предвид позитивните резултати од досегашната практика на одржувањето на седниците на општинските собранија односно на соборите на работните засадници со учество на работнички совети на одделни работни организации или според природата на дејноста на работната организација на други соодветни органи на управувањето и на седниците на работничките совети односно другите соодветни органи на управувањето со учество на општинските собранија односно соборите на работните заедници на кои се разгледуваат прашања од интерес за тие организации, треба да продолжи одржувањето на вакви седници. Меѓутоа, на овие седници на соборите прашањата треба само да се претресуваат заеднички, а одлучувањето би морало да остане во самостојна надлежност на соборот односно на работничкиот совет или соодветниот орган на управувањето во рамките на нивниот делокруг.

5. Органите на управувањето во работните организации треба да ја развиваат практиката на своите седници да повикуваат претставници на општинските собранија (претседатели на совети, комисији и други одборници), а не само нивни функционери, со цел да се остваруваат директни контакти меѓу поширок круг на носителите на самоуправувањето.

6. Работните организации треба безусловно да ја исполнуваат својата уставна обврска за објавување на општите акти и со тоа да им овозможат на општинските собранија да вршат надзор над нивната законитост, како и да создадат услови за по-

голема информираност и јавност во работата на нивните органи на управување.

7. Управниот надзор над законитоста на работењето на работните организации, како елемент на самоуправниот систем и како израз на уставната обврска на органите на управата на собранијата и работните организации — да работат во согласност со Уставот и законите, треба да е редовен систематски и ефикасен и на начин и со методи што ќе ја почитуваат самостојноста и самоуправноста на работните организации, но и ќе ги спречуваат појавите на нивна автономност до степен што би ги изземало од правниот систем и поредок.

За оваа цел општинските собранија треба да преземат соодветни функционални, организациони и кадровски мерки.

8. Општинските собранија и работните организации треба да посветат поголемо внимание и да преземат непосредни мерки за остварувањето функцијата на општествениот надзор особено во реализирањето на Препораката за подобрување начинот на прашањето на општествениот надзор од страна на општинските собранија, што ја донесе Собранието на СРМ во март 1968 година.

9. Здружувањето на средствата на општината и на работните организации, што се потврди како многу погоден облик за решавање на прашањата од заеднички интерес на општината, треба да продолжи, а особено да се зголеми обемот на здружувањето на средствата и да се остварува нивната најрационална употреба.

10. Иницијативите на општинските собранија за интегрирање на работните организации во и надвор од општината треба да се базираат врз објективни оценки и реални перспективи, за да можат да го потврдуваат низ практиката фактот дека интеграцијата претставува основен предуслов за спроведувањето на стопанската и општествената реформа. Притоа е потребно да се надминуваат субјективните сфаќања на поединци во работните организации, а во случаите кога се тие пречка за остварување на неспорната потреба од интеграција да се подложуваат на објективни критики и оценка.

11. Одборот за општествено-политички систем и народна одбрана на Републичкиот собор и Одборот за општествено-политички систем и самоуправување во општините на Соборот на општините да го следат реализирањето на Препораката и повремено да им поднесуваат извештаи на соборите.

Број 1558
26 март 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Огласен дел

ОБЈАВА

Врз основа на одредбите на членот 77а од Законот за средствата на работните организации и одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 9. III. 1970 година, ги известуваме сите наши поверители, дека ќе предложиме преземање на санација.

Рок за предавање на санационата програма е 30. IV. 1970 година. Поради тоа ги повикуваме сите поверители, да до наведениот рок ни ги испратат своите мислења за предложената санација.

Оваа објава е објавена во Службен лист на СФРЈ и во службените весници на сите социјалистички републики на СФРЈ.

Претпријатие за инженерско-техничка градба „Техноградња“ — Марибор. (500)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Тужителката Верка Славева Михајлова од село Длабочица, Собрание на општината Крива Паланка, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против тужениот Славе Сенесиев Михајлов од село Петралица, општина Кривопалянечка, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Славе е со непознато место на живеење и тужителката Верка не му ја знае адресата, се повикува во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави во судот или да одреди свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 454/70 год. (24)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар, е подигната постапка за расправување на оставината на пок. Керими Керима Оломан, бивш од село Жировница. Меѓу другите наследници покојниот ја оставил и ќерката Мегдиу Фардоза, која живее во град Маница, Република Турција. Бидејќи истата живее во странство, со непозната адреса, поради кое доставувањето не можело да се изврши, затоа овој суд ѝ го постави за привремен застапник Мегдиу Керим од село Жировница, а врз основа на член 217 од ЗН и чл. 77 ст. 2 т. 5 од ЗПП, затоа што наследничката Мегдиу Фардоза нема полномошник во земјата, а нејзиното место на живеење е непознато.

Поставениот привремен застапник ќе ја застапува наследничката во горенаведената правна работа сè додека истата или пак нејзиниот полномошник не се јават пред овој суд, односно додека органот на старателството не го извести судот дека ѝ е поставен старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 10/68 од 10. I. 1969 год. (22)

Пред овој суд се води оставинска постапка за расправање имотот на пок. Бајрами Мусли, бив. од село Форино, кој умрел на ден 20. XII. 1969 година. Меѓу другите наследници покојниот го оставил и синот Бајрами Веби, кој сега живее во Австрија, со непознато место на живеење, а на кого судот му поставил привремен старател — застапник, лицето Бајрами Идриз.

Се повикува наследникот Бајрами Веби, во рок од 1 година од објавувањето на огласот да се јави лично пред судот, или неговиот полномошник. Доколку во одредениот рок наследникот не се јави сам или неговиот полномошник, судот ќе ја расправи оставината врз основа на изјавата на поставениот старател и податоците со кој располага во смисла на чл. 217 ст. 4.

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 168/69 од 16. II. 1970 година. (23)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 187, страна 972, книга I е запишано следното: Фирмата на Основното централно училиште „Диели“ од село Желино, согласно со одлуката на Советот на работната заедница од одржаната седница на 22. IX. 1968 година се менува и гласи: Основно училиште „Јосип Броз Тито“, село Желино, Тетовско.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 29 од 7. XI. 1969 год. (9)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 113, страна 676, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Централното основно училиште

„Цветан Димов“ од село Сакулица, Тимова Восилка, ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

Потписник на споменатото училиште во иднина останува Христов Јованов Благој, директор, сметано од 29. XII. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 126/67 од 21. XI. 1969 година. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 192, страна 991, книга I е запишано следното: Досегашниот директор на Основното училиште „Даме Груев“ од село Шемшево, Тетовско, Камили Азиза Сабри, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на училиштето е назначен Лешниковски Драгољуб, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Настовски Биљбиља Петре, сметководен режисер и секретар, сметано од 15. V. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 140 од 27. XI. 1969 година. (157)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 636, страна 671, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Градската библиотека „Кочо Рацин“ — Кичево, бидејќи се соединува со Работничкиот универзитет — Кичево и Локалната радио станица Кичево во една организација под назив: Информативен културно-образовен центар — Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 93 од 11. II. 1970 година. (248)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 637, страна 675, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Локалната радио станица — Кичево, бидејќи се спојува со Работничкиот универзитет — Кичево и Библиотеката „Кочо Рацин“ — Кичево во една организација под назив: Информативен културно-образовен центар „Кочо Рацин“ — Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 95/69 од 11. II. 1970 година. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 605, страна 523, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Работничкиот универзитет — Кичево, бидејќи се спојува со Локалната радио станица — Кичево и Библиотеката „Кочо Рацин“ — Кичево во една организација под назив: Информативен културно-образовен центар — Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 96/69 од 11. II. 1970 година. (250)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 479, страна 963, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Установата за комунално и станбено стопанисување — Дебар, Поцеста Весник, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување, бидејќи е преместен на друго работно место.

За нов потписник на установата е назначен Осман Шеху, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Ками Шпетин, секретар, и Јани Адем Сакип, директор, сметано од 29. I. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 15 од 11. II. 1970 година. (378)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 479, страна 963, книга II е запишано следното: Фирмата на Управата за пазариште — Дебар, согласно со одлуката бр. 02-703/1 од 21. XI. 1968 година на Советот на работната заедница се менува и гласи: Установа за комунално и станбено стопанисување — Дебар.

Дејноста на Установата за комунално станбено стопанисување — Дебар, согласно со гореспоменатата одлука на советот на работната заедница и решението бр. 01-5556/1-68 од 16. VI. 1969 година, на Собранието на општината Дебар, во иднина се проширува и со:

- а) одржување на градските патишта,
- б) одржување на градската канализација,
- в) вршење на водоводни и канализациони услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 129/69 од 11. II. 1970 година. (379)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 325, страна 335, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник Незири Незир, на Работничкиот универзитет во Гостивар му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста.

Работничкиот универзитет во Гостивар ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето стариот регистриран потписник Серге Здравковски, сметано од 28. X. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 124 од 7. XI. 1969 година. (4)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 535, страна 179, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Електромашинскиот факултет во Скопје професор инженер Димитар Грчев, декан, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста.

За нов потписник на Електромашинскиот факултет во Скопје е назначен професор инженер Александар Величковски, кој факултетот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Божана Богатинова, сметководител, сметано од 26. III. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 33/68 од 13. XI. 1969 година. (33)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 535, страна 179, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Електромашинскиот факултет во Скопје — професор инженер Александар Величковски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста.

За нови потписници на Електромашинскиот факултет во Скопје се назначени следните лица: професор инженер Петар Кардалов, декан, доцент инженер Рушковски Коста, заменик, и Ђоанислава Јакимова, заменик, сметководител кои факултетот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Божана Богатинова, сметководител, сметано од 13. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 127 од 13. XI. 1969 година. (34)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 594, страна 455, книга III е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Основното училиште „Перпарими“, село Грушино, Рашил Теваби Лалипи, в. д. директор, истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Абдула Јакуп Камберџи, секретар, сметано од 22. X. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 119 од 14. XI. 1969 година. (36)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 296, страна 213, книга II е запишано следното: Досегашниот директор на Основното училиште „Народна револуција“, село Боговиње, општина Тетово, Имер Белул Осман, е разрешен од должноста, директор. За директор на споменатото училиште е назначен Абдиу Накил, кој нема да биде потписник.

За потписник останува стариот регистриран Изарири Осман Беџет.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 64 од 18. IX. 1969 година. (39)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 635, страна 665, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Работничкиот дом во Дебар Абедин Д. Шеху, директор, му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор е назначен на Работничкиот дом во Дебар Нијази Лимани, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 18. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 155/69 од 17. II. 1970 година. (247)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, на 4. XI. 1969 година, рег. бр. 2/66, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Коложеоски Митрев Данаил, досегашен директор на Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“ од Прилеп.

Се овластува Кулески В. Кирил, в. д. директор, да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 45/69 година. (56)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. XI. 1968 година, страна 304, реден број 2 е запишано проширувањето на дејноста на Транспортното претпријатие „8 ноември“ од Штип, со тоа што покрај досегашните дејности, ќе обавува и превоз на патници во линијскиот сообраќај, на територијата на СФРЈ, со свои превозни средства (автотбуси).

Проширувањето на дејноста на претпријатието е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 273 од 1. XI. 1968 година на работничкиот совет на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 505/68. (282)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. XII. 1968 година, страна 304, реден број 3 е запишана промената на досегашниот в. д. директор на Транспортното претпријатие „8 Ноември“ од Штип, Александар Богоевски на чие место за директор е именуван Томе Бичовски.

Промената на в. д. директорот на претпријатието е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 298 од 10. XII. 1968 година на работничкиот совет на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 554/68. (291)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 351, страна 1143, книга I е запишано следното: Фирмата на Производното задружно тргов-

ско претпријатие „Илинден“ — село Стојаково, согласно со одлуката бр. 02-711 од 2. VI. 1969 година на Советот на работната заедница се менува и гласи: „Напредок“ — производно задружно трговско претпријатие, село Стојаково, Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 511 од 6. VI. 1969 година. (659)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 351, страна 1143, книга I е запишано следното: Дејноста на Производното задружно трговско претпријатие „Илинден“ село Стојаково, согласно со одлуката бр. 01-289 од 7. III. 1969 година на Советот на работниот колектив од одржаната седница на 8. III. 1969 година се проширува и со кооперација во производството со индивидуални производители, продажба на кооперираното производство и снабдување на производителите со репроматеријали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 263 од 22. V. 1969 година. (660)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. X. 1969 година, рег. бр. 162/55, книга I е запишано следното: Продавницата број 10 во Битола, на Фабриката „Бегеј“ од Зрењанин, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 3137 од 10. X. 1969 година на работничкиот совет на Фабриката „Бегеј“ од Зрењанин.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 420/69. (1455)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. X. 1969 година, рег. бр. 32/55, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ село Будаково и Трап, Битолско, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради соединување со Земјоделската задруга „Победа“ село Добрушево и формираат нова Земјоделска задруга „Гоце Делчев“, село Добрушево.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-427 од 6. X. 1969 година на задружните совети на задругите.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 410/69. (1456)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. X. 1969 година, рег. бр. 22/55, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Извор“ село Боишта, Демир Хисар, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-649/1 од 30. VI. 1969 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар и одлуката бр. 45 од 5. VII. 1969 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Извор“ — село Боиште.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 369/69. (1460)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. X. 1969 година, рег. бр. 65/55, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Огненов Симе, раководител на Продавницата во Охрид, на Вараждинската текстилна индустрија „Вартекс“ од Вараждин.

Се овластува Димитровски Михаил, раководител, да ја потпишува продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 392/69. (1471)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. бр. 53/55, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Божин Маргиновски, директор на Фабриката за тули и керамида „Рекорд“ од село Мороишта, Струга.

Се овластува Шумуликоски Коста. в. д. директор, да ја потпишува фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 327/69. (1473)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 963, страна 159, книга VI е запишано следното: Фирмата на „Југотутун“ — здружено претпријатие за производство, откуп, обработка, преработка и промет на тутун и тутунови производи — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 8. VI. 1967 година, се менува и гласи: „Југо-тутун“ — здружено претпријатие за производство, обработка, преработка на тутун и промет — Скопје.

Скратен назив: „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1237/67 од 28. X. 1969 година. (1423)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 963, страна 159, книга VI е запишано следното: Дејноста на „Југо-тутун“ — здружено претпријатие за производство, обработка и преработка на тутун и промет — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 29. V. 1969 година, се проширува и со работи за застапување на странски фирми со консигнација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 564 од 27. X. 1969 г. (1424)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 1649, книга V е запишано следното: Кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје се присоединува Шумското стопанство „Кожув“ од Гевгелија, согласно со одлуката бр. 02-10334 од 8. VII. 1969 година на работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје и одлуката бр. 01-1202 од 15. VII. 1969 година на работничкиот совет на Шумското стопанство „Кожув“ Гевгелија, како организација на здружен труд за стопанисување со шумите и производство на амбалажа „Треска“ во Гевгелија, без својство на правно лице, под фирмата: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје — Организација на здружен труд за стопанисување со шумите и производство на амбалажа „Треска“ — Гевгелија (без својство на правно лице).

Предмет на работењето на организацијата е стопанисување со постојните, пошумување и подигање на стопански шуми, заштита и чување на шумите; мелиорација на деградираниите шуми; експлоатација на шуми; развивање на земјоделско производство (тов на добиток, производство на компир, собирање на лековити растенија, овоштарство, пчеларство и сл.); развивање на ловно стопанство; проширување на научно-истражувачката работа во шумарството; одржување, изградување на шумски комуникации и згради; врши работи од својата дејност за други установи и организации; експлоатација, узгој на шуми, правење вар, земјоделско производство и др. изработки на дрвната индустрија.

Организацијата на здружен труд е основана со присоединување на Шумското стопанство „Кожув“ — Гевгелија кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, со одлуките на работничките совети.

Раководител на организацијата е инженер Михаил Поп Дучев.

Организацијата на здружен труд ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 660 од 25. IX. 1969 година. (1253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 389, страна 201, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Шумското стопанство „Кожув“ — Гевгелија, бидејќи се присоединува кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, како организација на здружен труд за стопанисување со шумите и производство на амбалажа „Треска“ — Гевгелија, согласно со одлуките бр.

02-10334 од 8. VII. 1969 година на работничкиот совет на „Треска“ — Скопје и бр. 01-1201 од 15. VII. 1969 година на „Кожув“ — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 662 од 25. IX. 1969 година. (1254)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. XI. 1969 година, рег. бр. 5/59, книга II е запишано под фирма: Бифе во село Вешеште, на Земјоделската задруга „Слога“ од село Мажучишта. Предмет на работењето на бифето е угостителска дејност.

Раководител на бифето е Мишачков Алекса.

Бифето е основано од Земјоделската задруга „Слога“, село Мажучишта, со одлуката бр. 194/2 од 19. VIII. 1969 година, на задружниот совет.

Бифето ќе го потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 441/69. (70)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. IX. 1969 година, рег. бр. 5/59, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 1 во село Мажучишта, Прилепско, на Земјоделската задруга „Слога“ од село Мажучишта, уште со продажба на прехранбени артикли и предмети за куќни потреби.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Слога“ село Мажучишта од 17. VII. 1969 год. и уверенијата на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 359/69. (1325)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. IX. 1969 година, рег. бр. 21/64, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Универзал“ од Крушево, уште со дејноста која ја имаше Земјоделската задруга „Црна Река“ село Бучин, и тоа: земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање на земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперација; вршење на услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и справи како и со вршење на разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање вишоци од земјоделското производство, преземање и пласман на истите од своето подрачје; снабдување на земјоделските производители со потребниот репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре и тн.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигнување на кадри нужни за обавување на стопанската активност и вршење на транспортни услуги со камион.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 349/69. (1326)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. IX. 1969 година, рег. бр. 166/55, книга I е запишано следното: Претпријатието за трговија со индустриски и други отпадоци на големо и мало „Отпад“ од Битола, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад“ од Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работната заедница на Претпријатието „Отпад“ од Битола од 7. VI. 1969 година, одлуката од работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ од Скопје од 25. VI. 1969 год. и решението од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 625 од 11. VIII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 369/69. (1327)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. бр. 24/55, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Баба Планина“ с. Гнеотино, Битолско, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Земјоделската задруга „Црна Река“ с. Брод.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работната заедница на Земјоделската задруга „Баба Планина“ село Гнеотино 20. VIII. 1969 година и одлуката бр. 232 од 22. VIII. 1969 година, на работната заедница на Земјоделската задруга „Црна Река“.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 387/69. (1329)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. бр. 25/55, книга III е запишано следното: Земјоделската задруга „Трајче Дојчиноски“, село Белчишта се става под присилна управа, а за присилен управник е назначен Борче Стојановски, инженер од село Белчишта, кој е овластен да ја потпишува задругата.

Земјоделскиот азадруга „Трајче Дојчиноски“, село Белчишта е ставена под присилна управа со решението бр. 01-6851/1 од 10. VII. 1969 година на Собранието на општината Охрид, и со истото решение е одреден и присилниот управител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 335/69. (1331)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 2. IX. 1969 година, рег. бр. 9/55, книга II е запишано следното: Земјоделската задруга „Црна Река“ од село Бучин, Прилепско, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Трговското претпријатие „Универзал“ од Крушево.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 48 од 27. V. 1969 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Црна Река“ од село Бучин и одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Универзал“ од Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 348/69. (1334)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. IX. 1969 година, рег. бр. 18/69, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на лосегашиот раководител на Продавницата број 25 во Битола на „Металиа Комерце“ — Велетоговинско претпријатие — Загреб, Димитровски Христо.

Се овластува Курчиевски Никола, раководител, да ја потпишува продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 367/69. (1368)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. IX. 1969 година, рег. бр. 13/56, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Влаху Илија, раководител на Откупната станица Битола на Претпријатието за промет со отпадоци — Скопје.

Се овластува Петревски Лазар, раководител, да ја потпишува откупната станица.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 370/69. (1369)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. бр. 16/65, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Спирос Терзиоски, в. д. директор на Претпријатието за производство на огледала и брусење на стакло „Кристал“ од Прилеп.

Се овластува Атанасовски Борис, директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 386/69. (1371)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. IX. 1969 година, рег. бр. 2/58, страна III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Негриевски Трајан, директор на Фабриката за трикотажа „Стружанка“ — Струга.

Се овластува Миладинов Крсто Кирил, директор, покрај досегашниот потписник Костевски Благоја, финансиски директор, да ја потпишува фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 331/69. (1372)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 434, страна 571, книга II е запишано следното: Дејноста на Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово, согласно со одлуката бр. 0202-120 од 21. I. 1969 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: трговска дејност за продажба на трехранбени, индустриски и текстилни стоки, градежни материјали, разновидна земјоделска механизација со приклучни машини, моторни возила, резервни делови и авто-гуми и др., на подрачјето на општината Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 105 од 12. V. 1969 година. (1411)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 434, страна 571, книга II е запишано следното: Дејноста на Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово, согласно со одлуката бр. 1506 од 16. IX. 1968 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со угостителска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1215/68 од 12. VI. 1969 година. (1412)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 2, страна 82, книга II е запишано следното: Досегашниот директор Влатко Миладинов Пајкиќ, на Автотранспортното туристичко претпријатие „Југ турист“ — Куманово е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на споменатото претпријатие е назначен Спиридоновски Краљов Дејан, дипломиран правник од Куманово, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Илиевски Филип, книговодител, и Стојменовски Лове, заменик директор, сметано од 1. VIII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 718 од 29. IX. 1969 година. (1416)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 212, страна 661, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Претпријатието за производство на уметни брусевидни абразивни материјали „Иднина“ — Кратово и тоа: Милан Љубенов Јанакиев, инженер технолог в. д. директор, и Михајло Методијев Тренчев, финансиски книговодител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на споменатото претпријатие се назначени следните лица: Стојановски Душан Владимир, генерален директор и Илија Ѓорѓија Мучибабиќ, шеф на сметководството, сметано од 18. IX. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 832 од 27. X. 1969 година. (1418)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 12, страна 117, книга I е запишано следното: На досегашниот директор инженер Ѓорѓи Павловски, на Шумското производно претпријатие „Сандански“ — Македонски Брод, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на споменатото претпријатие е назначен инженер Миле Трајановски, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Алампиовски Кофиле, шеф на сметководството, и Цветан Јосифовски, сметано од 1. IX. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 785 од 16. X. 1969 година. (1420)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 179, страна 841, книга II е запишано следното: Дејноста на Фабриката за порцелан и санитарна керамика „Борис Кидрич“ — Титов Велес, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 27. XI. 1967 година и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: превоз на лица со своите аутобуси на релацијата Титов Велес — Фабрика за порцелан и обратно, поправка, лакирање, праење, подмачкување и сервисирање на моторни возила на физички и правни лица во автотомеханичарската работилница на фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1299/67 од 31. X. 1969 година. (1429)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 174, страна 249, книга II е запишано следното: Кон Хемиско-металуршкиот комбинат „Југохром“, село Јегуновце се припојува Претпријатието за стопанисување со станбени згради во село Јегуновце, согласно со одлуката бр. 02-19/17 од 10. I. 1969 година на работничкиот совет на „Југохром“ село Јегуновце и одлуката број 288 од 15. I. 1969 година на работничкиот совет на Претпријатието за стопанисување со станбени згради, село Јегуновце.

Со припојувањето на споменатото претпријатие кон Хемиско-металуршкиот комбинат „Југохром“ — село Јегуновце се брише претпријатието од регистарот на претпријатијата и дуќаните кај овој суд од рег. бр. 340, страна 1617, книга I.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 109 од 28. X. 1969 година. (1430)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 27. V. 1969 година, страна 153, реден број 1 е запишано основањето на Земјоделската трговска задруга „Извор“, со седиште во село Седларци, Струмичко.

Задругата ќе врши преработка на земјоделство, откуп на земјоделски производи, машински парк

за услуги на трети лица во земјоделството, кооперирање со правни и физички лица.

За в. д. директор на задругата е именуван Стојан Димов, кој е овластен да ја потпишува и претставува задругата.

Покрај директорот како второ овластено лице е Алекса Јорданов, кој во отсуство на директорот ќе ја потпишува задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на поднесената пријава од в. д. директорот на задругата број 1 од 1. X. 1968 год. и одлуката на основачкото собрание на група граѓани: Димов Стојан, Алекса Јорданов, Спасо Атанасов, Васе Митев, Драги Христов, Ило Христов, Васил Атанасов, Мануш Јорданов, Стефчо Димов, Спасо Донеv, Вангел Донеv, Драго Каранфилов, Борис Панов, Стојан Поцков, Петре Јорданов, Васе Донеv, Митко Митрев, Коло Донеv, Киро Јорданов, Димитар Божинов, Благој Василев, Благој Андонов, Ванчо Божинов, Стојан Андонов, Ванчо Василев, Киро Костов, Ташо Јорданов, Коло Василев, Ѓорѓи Мавров, од 1. X. 1968 година и потврдата бр. 03-611 од 27. V. 1969 година на Земјоделското претпријатие „5 Ноември“ од Струмица, кое ќе ги откупува земјоделските производи на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 451/68. (311)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, страна 425, книга II е запишано следното: Кон Земјоделската задруга „Житиште“ село Мршевци, Скопско, се присоединува Земјоделската задруга „Светлост“, село Вевчани, согласно со одлуката бр. 03-346 од 12. VIII. 1969 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Житиште“ село Мршевци, Скопско, и одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Светлост“, село Вевчани, Охридско.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 914 од 25. XII. 1969 година. (132)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 19, страна 511, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Согласие“, село Шлегово, Кратово, Иванов Глигоров Спасо, книговодител, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста.

За потписник на Земјоделската задруга „Согласие“ село Шлегово останува директорот Ирот Ефремов, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 11. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1053/69 од 6. II. 1970 година. (231)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 181, страна 145, книга II е запишано следното: Дејноста на Пчеларската задруга „Варлар“ — Скопје, согласно со одлуката на задружниот совет од одржаната седница на 17. XII. 1969 година, се проширува и со промет со мед, таан шеќер и пчеларски прибор, посредување во прометот на земјоделско-индустријски производи, репроматеријал за пчеларската индустрија, амбалажа и отпадна хартија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 44 од 9. II. 1970 година. (263)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 27. V. 1969 година, страна 137, речен број 25 е запишано основањето на Мешовитата продавница, со седиште во с. Бигла, Делчевско.

Продавницата ќе врши продажба на сите видови прехранбени стоки на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, на бои и лакови, масла, канцелариски и училищен материјал, кибрит и др., продажба на производи на конзервната индустрија, шеќер, производи од шеќер и производи од тутун, продажба на жито и мелнички производи од жи-

то, продажба на овошје, средства за заштита на добитокот и растенијата, продажба на вештачки ѓубрива, земјоделски машини и алатки, на стоки од текстилната индустрија, на конфекција и др.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Руен“ од село Каменица, Делчевско.

Раководител на продавницата е Дане Антов, кој ќе е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 200 од 7. V. 1969 година на задружниот совет на задругата и записникот на Санитарната инспекција на Собранието на општината Делчево од 6. V. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 174/69. (327)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 23. V. 1969 година, страна 38, речен број 5 е запишано присоединувањето на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од село Јаргулица, Радовишко, кон Земјоделската задруга „Димитар Влахов“ од село Подареш, Радовишко.

Присоединувањето на задругата е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 14 од 3. II. 1969 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 167/69. (341)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 23. V. 1969 година, страна 91, речен број 8 е запишан престанокот на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од село Јаргулица, Радовишко, поради тоа што истата се присоедини кон Земјоделската задруга „Димитар Влахов“ од село Подареш, Радовишко.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 64 од 27. IV. 1969 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 168/69. (342)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 21. XI. 1969 година, страна 144, речен број 3 е запишано присоединувањето на Производното вардиско трговско претпријатие „Извор“ од село Горни Липовик, Радовишко, кон Земјоделската задруга „Студенец“ од село Калугерица, Радовишко.

Присоединувањето на Производното вардиско трговско претпријатие „Извор“ од село Горни Липовик, Радовишко, кон Земјоделската задруга „Студенец“ од село Калугерица, Радовишко, е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 99 од 29. IX. 1969 година на задружниот совет на задругата и одлуката бр. 126 од 25. IX. 1969 година на работничкиот совет на Претпријатието „Извор“ од село Горни Липовик и согласноста бр. 07-2282 од 30. IX. 1969 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 325/69. (343)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 28. I. 1969 година, страна 27, речен број 4 е запишана промената на досегашните потписници на Земјоделската задруга „Пирок“ од село Мокриево, Струмичко, Дончо Петров Мирчев и Петре Пандев Стојанов, а се овластени да ја потпишуваат задругата: Ванчо Василев Златанов, директор и Коста Лазаров Манев, книговодител.

Новоовластените потписници заеднички ќе ја потпишуваат сметката на задругата.

Промената на досегашните потписници на задругата е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 241 од 23. XII. 1968 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 6/69. (355)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 28. V. 1969 година, страна 62, реден број 6 е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Стојан Калеов“ од село Крупиште, со тоа што ќе обавува и наводнување на површини на задругата и на задругари-кооперанти со сопствени мотори.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 09-354 од 15. V. 1969 година на задружниот совет на задругата. Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 179/69. (366)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата бр. 09-130/1 од 21. IV. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани под реден бр. 33, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковачки дуќан на Алимоски Зибер Муса од село Јакреново. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на коларо-ковачки услуги. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алимоски Зибер Муса. (50)

Врз основа на решението бр. 07-310 од 14. III. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 329, рег. бр. 329/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Иванов Тодоров Стојчо, со деловно седиште во град Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на фризерски услуги за мажи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иванов Тодоров Стојчо. (51)

Врз основа на решението бр. 07-803 од 18. VI. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 337, рег. бр. 337/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Металостругар Донев Пешов Славко, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на металостругарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Донев Пешов Славко. (52)

Врз основа на решението бр. 07-2575 од 11. VI. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 334, рег. бр. 334/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Хајдари, Хамза Сетке, со седиште во село Грдовци. Предмет на работењето на дуќанот е продажба на слаткарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хајдари Хамза Сетке. (53)

Врз основа на решението бр. 07-1006 на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 337, рег. бр. 337/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Парк“ на Ахмет Чаќри Сафет, со седиште во Кочани, „Кеј на револуцијата“. Предмет на работењето на дуќанот е продажба на слаткарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ахмет Чаќри Сафет. (54)

Врз основа на дозволата бр. 09-226/1 од 5. V. 1969 година на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 35, книга I, занаетчисти-

от дуќан под фирма: Стефановски Н. Мишко, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е производство и продажба на леб.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефановски Н. Мишко. (59)

Врз основа на решението бр. 07-2576 од 13. VI. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 336, рег. бр. 336/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Месар, Стојан Лазаров Здравев, со седиште во село Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на месарски услуги — т. е. продажба на месо.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Лазаров Здравев. (60)

Врз основа на решението бр. 07-968 од 1. VII. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Крчма сопственост на Шаип Рифатов Велиов од Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е крчмарска дејност — точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаип Рифатов Велиов. (61)

Врз основа на дозволата бр. 08-344 од 3. X. 1969 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 287, рег. бр. 287, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Берберско-фризерски занаетчисти дуќан на Зорка Смилевска во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на берберско-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зорка Смилевска. (65)

Врз основа на одобрението за работа на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Крчма Демир Фазлиов Демиров, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и служење едноставни во поголем дел ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир Фазлиов Демиров. (66)

Врз основа на одобрението за работа на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Крчма сопственост на Ефтимов Тодоров Киро, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и едноставни во поголем дел ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтимов Тодоров Киро. (67)

Врз основа на решението бр. 07-57 од 14. III. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 331, рег. бр. 331/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Серафимов Тодев Митре, со седиште во село Кучичино. Предмет на работењето на дуќанот е волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Серафимов Тодев Митре. (69)

Врз основа на решението бр. 07-1311 од 29. IX. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-

тилници, на страна 340, рег. бр. 340/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Електромеханичар Наковски Димче Александар, со седиште во Кочани, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 7. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на електромеханичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наковски Димче Александар. (70)

Врз основа на решението бр. 07-1317 од 2. X. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, на страна 341, рег. бр. 341/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бојација Милева Јован Станковиќ, со седиште во село Облешево. Предмет на работењето на дуќанот е бојадисување на преѓа и други производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милева Јован Станковиќ. (71)

Врз основа на решението бр. 07-1420 од 13. X. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 344, рег. бр. 344/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фурнација Ангелоз Стојанов Стојо, со седиште во Кочани, ул. „М. Тито“ бр. 55. Предмет на работењето на фурната е фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангелоз Стојанов Стојо. (72)

Врз основа на решението бр. 07-1420 од 13. X. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, на страна 343, рег. бр. 343/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Горѓиев Г. Добре, со седиште во село Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на кројачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓиев Г. Добре. (73)

Врз основа на решението од 20. XI. 1969 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, рег. бр. 288, страна 288, книга I занаетчишкиот дуќан под фирма: Ковач Поповски Јованов Горѓи од село Робово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Поповски Јованов Горѓи. (75)

Врз основа на одобрието бр. 09-355/1 од 3. XII. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево, запишан е во регистарот на приватните превозници на име Карески М. Петар, со седиште во Крушево. Предмет на работењето му е превоз на предмети со сопствено моторно возило.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Карески М. Петар. (77)

Врз основа на решението од 28. V. 1969 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани, од рег. бр. 183, страна 183, книга I занаетчишкиот дуќан под фирма: Сода-вода — Дупкарска Јангелова Лена од село Владимирово. (48)

На ден 14. V. 1969 година, Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, донесе решение со кое од регистарот на занаетчишките дуќани, од рег. бр. 65/728, страна 45/II, книга I се брише занаетчишкиот дуќан под фирма: Леблебиџија Нешат Чамилов Дурмиши, Берово. (49)

Врз основа на решението бр. 07-1786 од 8. IV. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани, занаетчишкиот дуќан под фирма: Електромеханичар Лаковиќ Данило, од Кочани. (55)

Врз основа на решението бр. 07-2602 од 11. VI. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар Фендо Јорданов Давитков од Кочани. (56)

Врз основа на решението бр. 07-2574 од 11. VI. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани, занаетчишкиот дуќан под фирма: Слаткар Хајдари Хамза Казим, со деловно седиште во с. Грдовци. (57)

Врз основа на решението бр. 07-2929 од 1. VII. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар — Велков Крстев Милан во село Грдовци. (58)

Врз основа на решението бр. 07-2886 од 4. VIII. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар — Ангелов Блажев Славе во село Теранци. (62)

Врз основа на решението бр. 07-2766 од 15. VII. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани, занаетчишкиот дуќан под фирма: Часовничар — Џунов Лазов Ивчо од Кочани. (63)

Врз основа на решението бр. 07-3228 од 4. VIII. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар — Киро Ампов Митев, село Вели, Кочанско. (64)

Врз основа на решението бр. 07-4041 од 2. X. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фризер, Борис Атанасов, со деловно седиште во село Оризари, Кочанско. (68)

Врз основа на решението бр. 09-350/1 од 18. XI. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани и работилници од страна 56, книга I занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројачки салон „Рекорд“ на Ивановски Темелков Иван, со седиште во Крушево. (74)

Врз основа на решението од 13. XI. 1969 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчишките дуќани, од рег. бр. 30/280, страна 62, книга I занаетчишкиот дуќан под фирма: Шивач — Радинска Горѓи Фима, Берово. (76)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Диплома за авто-механичар на име Божин Ваневски, с. Сиричино, Тетово. (1181)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Грозде Станковски, Куманово. (1182)

Диплома за положен стручен испит, к. в. работник-машин бравар, издадена од Школата за ученици во стопанство — Вања Лука на име Хакија Ходичиќ, ул. „120“ бр. 12, Скопје. (1251)

Воена книшка издадена од В. П. 9828 — Земун на име Панче Д. Стојановски, ул. „894“ бр. 12, Скопје. (1183)

Свидетелство за к. в. возач, издадено од Прилеп на име Горѓи Киров, с. Славеј, Прилеп. (704)

Свидетелство од I клас, издадено од Индустриското училиште „Т. Тарзан“ — Прилеп на име Спирос М. Трпкоски, с. Чепигово, Прилеп. (7182)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Мухарем Љутвиу, ул. „Павле Цикоски“ бр. 12, Дебар. (7183)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Основното училиште „Браќа Миладинови“ — с. Царев Двор — Ресен на име Димитрија Мигуловски, с. Царев Двор, Ресен. (7185)

Свидетелство бр. 83/22 за VIII одделение, издадено од Осмолетката „М. Ацев“ — с. Локвица на име Добре Попоски, с. Крапа, М. Брод. (7186)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12132/5201, издадена од ЗСО — Кичево на име Мухарем Ибески, с. Преглево, М. Брод. (7187)

Здравствена легитимација на име Тоде Пекцев, ул. „12 другари“ бр. 41, с. Ваташа, Кавадарци. (7188)

Здравствена легитимација на име Мица Петрова, ул. „Илинденска“ бр. 105, Кавадарци. (7189)

Земјоделска здравствена легитимација, бр. 5209, издадена од ЗСО — Гостивар — Филијала — Тетово на име Шерифе Зибири, с. Желино, Тетово. (7190)

Свидетелство — диплома за завршена периодична паралелка за квалификуван хемиски работник, издадено од ХТТУ „Б. Кидрич“ — Т. Велес на име Цане Николовски, ул. „Првوماјска“ бр. 6, Т. Велес. (7191)

Земјоделска здравствена легитимација на име Богдана Ваневска, с. Сиричино, Тетово. (7193)

Земјоделска здравствена легитимација на име Петра Ангелковска, с. Челопек, Тетово. (7194)

Свидетелство на име Фето А. Фетаи, с. Милетино, Тетово. (7195)

Здравствена легитимација бр. 43823 на име Цумани Даути, ул. „М. Ч. Филипошки“ бр. 198, Гостивар. (7196)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Занаатчиското училиште во Гостивар на име Исмет Шаипи, Гостивар. (7197)

Свидетелство бр. 01-8635, за IV клас, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Бекир Бекири, с. Дебрење, Гостивар. (7198)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Кочани на име Ацо Каранфилов, с. Каменица, Делчево. (7199)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Ванчо Прке“ — Делчево на име Цвета Борисова Маринкова, ул. „М. Тито“ бр. 108, Делчево. (7200)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Винаца на име Димитар Гоцев, ул. „М. Тито“ бр. 62, Винаца. (7201)

Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Винаца на име Димитар Гоцев, ул. „М. Тито“ бр. 62, Винаца. (7202)

Свидетелство од II клас на име Тоне Иванов, с. Бели, Кочани. (7203)

Здравствена легитимација на име Николина Спасева, с. Оризари, Кочани. (7204)

Извод на име Крум Георгиевски, ул. „4 јули“ бр. 9, Кочани. (7205)

Здравствена легитимација бр. 26058 на име Стојан Ц. Арсов, с. Црн Камен, Кочани. (7206)

Ученичка книшка, издадена од Осмолетката „Трифун Пановски“ — Битола на име Петар Дарковски, ул. „Т. Петровски“ бр. 11, Битола. (7207)

Свидетелство од I клас, издадено од Училиштето „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Ристо Кичинов, ул. „Орде Чопела“ бр. 11, Прилеп. (7208)

Свидетелство од I клас, издадено од Училиштето „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Мирослав Челич, ул. „М. Тито“ бр. 2/10, Прилеп. (7209)

Свидетелство од I година, издадено од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Тодор Крстески, ул. „Егејска“ бр. 81, Прилеп. (7210)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Паца Панческа, ул. „Тризна“ бр. 165, Прилеп. (7211)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1261/4463, издадена од ЗСО — Кичево на име Ратко Гуроски, с. Рамне, М. Брод. (7212)

Уверение за стручна спрема за висококвалификуван на име Јордан Стојанов, ул. „Нови Велес“ бр. 79, Т. Велес. (7213)

Свидетелство на име Исмаил Адеми, ул. „Љуботенска“ бр. 66, Тетово. (7214)

Здравствена легитимација на име Јордан Минов, с. Тркање, Кочани. (7215)

Свидетелство од I година, издадено од Училиштето „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Ванчо Јованоски, ул. „Богеска ограда“ бр. 39, Прилеп. (7216)

Свидетелство од VII одделение за возраст на име Каме Горгоски, ул. „Крушеска“ бр. 54, Прилеп. (7217)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Љубица Спиркоска, ул. „М. Ацев“ бр. 100, Прилеп. (7218)

Здравствена легитимација на име Цветан Алексоски, ул. „Егејска“ бр. 29, Прилеп. (7219)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Кире Гавроски“ — Прилеп на име Љубен Тодоровски, ул. „Пере Тошев“ бр. 12, Прилеп. (7220)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Гроздан Трпаноски, с. Плетвар, Прилеп. (7221)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12460 на име Максим Додевски, с. Гулинце, Кр. Паланка. (7222)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Јоаким Крчоски“ с. Д. Манастирец на име Евгенија Стојкоски, с. Г. Манастирец, М. Брод. (7223)

Свидетелство за II година на име Нада Чанакова, ул. „Славјанска“ бр. 19, Т. Велес. (7224)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Владимир И. Тримановски, с. Башинио Село, Т. Велес. (7225)

Свидетелство за завршено I година сообраќајно училиште на име Тодор Начаров, ул. „Орден Цинот“ бр. 13, Т. Велес. (7226)

Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ — Т. Велес на име Марика Алчева, ул. „Вл. Назор“ бр. 26, Т. Велес. (7227)

Ученичка железничка карта на име Темелко Секуловски, нас. Порцуланова, Т. Велес. (7228)

Свидетелство од осмолетка на име Велика Јакоческа, ул. „М. Ацев“ бр. 83, Тетово. (7229)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Стојан Милосављевиќ, Делчево. (7230)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Никола Тасев Ангеловски, ул. „Ванчо Прке“ бр. 15, Делчево. (7231)

Свидетелство за I клас, издадено од Медицинското училиште — Битола на име Јованка Гелева, ул. „31“ бр. 14, Битола. (7234)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Стванка Стојановска, с. Будимирци, Битола. (7235)

- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мирко П. Стојановски, с. Будимирци, Битола. (7236)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Лазо Стојановски, с. Будимирци, Битола. (7237)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето за возрасни „Таки Даскало“ — Битола на име Милан А. Ристески, ул. „Буков мост“ бр. 11а, Битола. (7238)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од Медицинското училиште во Битола на име Аница Филипова, ул. „Ресавска“ бр. 4а, Кавадарци. (7239)
- Здравствена легитимација на име Гоце Адијевиќ, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 80/3, Битола. (7240)
- Свидетелство за незавршен I клас, издадено од Стопанското училиште „Кочо Рацин“ — Битола на име Драган И. Бакиовски, ул. „Таки Даскало“ бр. 2а, Битола. (7241)
- Свидетелство од I клас, издадено од Училиштето „К. Ј. Питу“ с. Славеј на име Петре Стојановски, ул. „Р. Ристески“ бр. 38, Прилеп. (7243)
- Здравствена легитимација на име Милица Свејќери, с. Г. Коњари, Прилеп. (7244)
- Свидетелство од I година, издадено од Рударското училиште во Прилеп на име Миле Маркоски, с. Г. Коњари, Прилеп. (7245)
- Свидетелство од I година УЗУС — Прилеп на име Георги Трпкоски, ул. „Г. Петров“ бр. 3, Прилеп. (7246)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Љуба Кочоска, ул. „Бошко Каритин“ бр. 14, Прилеп. (7247)
- Свидетелство од II година, издадено од учил. „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Цветан Јовчески, с. Морун, Прилеп. (7248)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од училиштето „К. Рацин“ — Прилеп на име Марија Г. Киревакова, ул. „И. Пијаде“ бр. 11, Прилеп. (7249)
- Работна книшка бр. 175443, издадена од Куманово на име Методија Паневски, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 89, II/14, Куманово. (7250)
- Индекс издаден од Педагошката гимназија на име Даринка Димитријевска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 49, Куманово. (7251)
- Свидетелство издадено од Основното училиште „Мите Богоески“ — Ресен на име Зумрија Арсламовски, ул. „Ј. Јосифоски“, Ресен. (7252)
- Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен на име Јосиф Владе Димитровски, с. Царев Двор, Ресен. (7253)
- Свидетелство на име Димче Новаков, ул. „Вл. Назор“ бр. 37, Т. Велес. (7254)
- Оружен лист рег. бр. 510, издаден од ОВР — Тетово на име Лутви Лимани, с. Мерово, Тетово.
- Земјоделска здравствена легитимација на име Фега Ибиши, с. Групчи, Тетово. (7258)
- Здравствена легитимација бр. 42493 на име Рафис Јусуфи, с. Одри, Тетово. (7259)
- Свидетелство бр. 112 за IV клас, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Винаца на име Киро Иванов, ул. „Бел Камен“, Винаца. (7260)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од Индустриското училиште во Гостивар на име Мирко Митевски, ул. „18 ноември“ бр. 18, Гостивар. (7261)
- Свидетелство бр. 0608/30, од II година издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ на име Симон Костоски, ул. „Н. Тесла“ бр. 10, Гостивар. (7262)
- Свидетелство бр. 22 од VIII одделение, на име Љубе Спасеноски, с. Зубовце, Гостивар. (7263)
- Свидетелство бр. 05643 на име Томе Христовски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 93, Гостивар. (7264)
- Уверение бр. 386/65 г., издадено од Гостивар на име Мустафа А. Исмаили; с. Градец, Гостивар. (7265)
- Свидетелство од I година гимназија на име Хасан Незири, Гостивар. (7266)
- Свидетелство од II година гимназија на име Хасан Незири, Гостивар. (7267)
- Свидетелство од III година гимназија на име Хасан Незири, Гостивар. (7268)
- Свидетелство од I година, издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Цавит Бафтијари, Гостивар. (7269)
- Свидетелства од I, II, III и IV година, издадени од Економското училиште во Гостивар на име Здравко Сенкоски, с. Волковија, Гостивар. (7271)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Кемал и Северџан Мустафовски, Скопје. (7272)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам С. Бајрам, Скопје. (7273)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Деловски, Скопје. (7274)
- Свидетелство за завршено IV клас, издадено од Градежното техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Љубо М. Јанев, Скопје. (7275)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Истреф Бекири, Скопје. (7276)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободанка Иванова Станчевска, Скопје. (7277)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Прилеп на име Христе и Ружа Јанкуловски, Прилеп. (7278)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Владо Тасевски“ — Скопје на име Георги Пркачев, Скопје. (7279)
- Свидетелство за завршен испит, издадено од Заботехничкото училиште во Скопје на име Катица Славковска, Скопје. (7284)
- Свидетелство за завршена III година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Снежана Паневска, Скопје. (7285)
- Свидетелство за IV клас гимназија, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Лазар Тодоров, Св. Николе. (7286)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мемет Амети, Скопје. (7287)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмет Мехмеди, Скопје. (7288)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Младен Карчески, Скопје. (7289)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Усеин Љаџифов, Скопје. (7290)
- Индекс бр. 1899, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Крсто Павловски, Скопје. (7291)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката „Јаским Крчоски“ — с. Дренак на име Цане Давитков, с. Мамутчево, Т. Велес. (7292)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Блажевска, Скопје. (7293)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Гајдов, Скопје. (7294)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Акиле, Ерман, Перјан, Музафер, Васфије и Ајсер Кериманови, Скопје. (7295)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Никола Лазарев, Скопје. (7296)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Камил и Салија Алијеви, Скопје. (7297)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фуат Челеби, Скопје. (7298)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од АСУЦ — Скопје на име Панче Лазаров, Скопје. (7299)
- Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Лазо Димов, Скопје. (7300)
- Свидетелство за завршен VI клас, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Фидан Митров, Скопје. (7301)
- Свидетелство за завршен VI клас гимназија, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Љубомир Димитров, Скопје. (7302)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободанка Маркова, Скопје. (7303)

- Свидетелства од I, II и III клас, издадени од Педагошката гимназија „Н. Карев“ — Скопје на име Живко Станковска, Скопје. (7304)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Велковски, Скопје. (7305)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пецо Касаповски, Скопје. (7306)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Баки Рамадан, Скопје. (7307)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Трајчевска, Скопје. (7308)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зумрије Синани, Скопје. (7309)
- Свидетелство за завршена III година средна музичка школа во Скопје на име Цветанка Буцева, Скопје. (7310)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илчо Ангеловски, Скопје. (7311)
- Свидетелства за завршени I, II, III и IV година, издадени од Училиштето за забари и заботехничари во Скопје на име Борис Т. Ивановски, Скопје. (7312)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Кр. Паланка на име Гоце, Славица и Ласте Мајевски, Скопје. (7313)
- Оружен лист рег. бр. 583/67, издаден од СВР — Скопје на име Менду Алимовски, Скопје. (7314)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Никола и Милослава Вељановски, Скопје. (7315)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нафија Хасиќ, Скопје. (7316)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од ЕМУЦ — Скопје на име Драги Андоновски, Скопје. (7317)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томе Андоновски, Скопје. (7318)
- Свидетелство бр. 21, дел. бр. 703/19 за завршена I година, издадено од Автосообраќаен центар — Скопје на име Љубен Нуневски, Скопје. (7319)
- Свидетелство бр. 42, дел. бр. 703/38, за завршена I година, издадено од Автосообраќаен училишен центар во Скопје на име Јован Аритоновски, Скопје. (7320)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душанка Максимовиќ, Скопје. (7321)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Редеп и Муамер Мемети, Скопје. (7322)
- Свидетелство за I клас, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Свето П. Крстевски, Скопје. (7323)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Круме Добревски, Скопје. (7324)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пеце Трајковски, Скопје. (7325)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радика Николовска, Скопје. (7326)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Методија Станковски, Скопје. (7327)
- Свидетелства за завршена I и II година, издадени од Аутосообраќајното училиште во Скопје на име Ванчо Чанкуловски, Скопје. (7328)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фруса Андонова, Скопје. (7329)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Кр. Паланка на име Тодос, Јагода, Ленче и Иве Стефановски, Скопје. (7330)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Гуровски, Скопје. (7331)
- Свидетелство за завршен I клас издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Бехрија Дервишевиќ, Скопје. (7332)
- Свидетелство за завршен III клас, издадено од Педагошката академија „Никола Карев“ — Скопје на име Бехрија Дервишевиќ, Скопје. (7333)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иса Аметовиќ, Скопје. (7334)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Глигор Попкачев, Скопје. (7335)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симо Чунев, Скопје. (7336)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душко Миловски, Скопје. (7337)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам Фетахи, Скопје. (7338)
- Студентска легитимација бр. 3090, издадена од Земјоделско шумарскиот факултет — Скопје на име Живко Дебликов, Скопје. (7339)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелица Илиќ, Скопје. (7340)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џабер Адемиќ, Скопје. (7341)
- Ученичка книшка од I до IV одделение издадена од Осмолетката „11 октомври“ — Скопје на име Пандура Давчева, Скопје. (7342)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Дацев, Скопје. (7343)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Дамјановиќ, Скопје. (7344)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Јосиф Младеновска, Скопје. (7345)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам Алија, Скопје. (7346)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милан Димовски, Скопје. (7347)
- Диплома за квалификуван водоинсталатер на име Кемал Куртиш Хашимов, Скопје. (7348)
- Свидетелство за завршено од I до VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Бистар — Босилградско на име Стојичко Ивков, Скопје. (7349)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Куциковски, Скопје. (7350)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Цветко и Вера Милошевски, Скопје. (7351)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Божа Ацевска, Скопје. (7352)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Г. Петров на име Михајло Најдовски, Скопје. (7353)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Јакимовска, Скопје. (7354)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фарија Хамидова, Скопје. (7355)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Браќа Миладинови“ — в.с. Драчево на име Томо Велковски, Скопје. (7356)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од РСУЦ — Скопје на име Киро Ангеловски, Скопје. (7357)
- Диплома за завршен матурски испит, издадена од Средно техничкото училиште — машински смер во Скопје на име Славе Паталовски, Скопје. (7358)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Братство единство“ — Драчево на име Петре Трајановски, Скопје. (7359)
- Свидетелство за завршена II година, издадено од Фармацевтското училиште во Скопје на име Рамис Малиќи, Скопје. (7360)
- Оружен лист бр. 2512, за ловна пушка двоцевка 16 мм, издаден од ОВР — Скопје на име Славко Кузманов, Скопје. (7361)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од ЕМЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Трајче Ангеловски, Скопје. (7362)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Стив Наумов“ — Скопје на име Рамадан Халим, Скопје. (7363)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од ЖУЦ — Скопје на име Живко Василевски, Скопје. (7364)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — на име Ванчо и Анџелка Ваклински, Скопје. (7365)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Даница и Олга Цветковски, Скопје. (7366)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Скопје на име Владанка Димовска, Скопје. (7367)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перо Кирков, Скопје. (7368)
- Ученичка книшка за незавршено VII одделение, издадена од Осмолетката „Јане Сандански“ — Скопје на име Раиф Сејдиовски, Скопје. (7369)
- Свидетелство за завршена IV година, издадено од Техничкото училиште — машински отсек — Скопје на име Славе Паталовски, Скопје. (7370)

КОНКУРСИ

Комисијата за засновање и престанување на работните односи на Деловното здружение „МАКЕ-ДОНИЈАКООП“ експорт-импорт Скопје,

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

— Деловница за текстил

1 самостоен референт

1 приправник

— Деловница за чевли и кожа

1 самостоен референт

1 приправник

У с л о в и:

1. За работното место самостоен референт потребна е висока стручна подготовка — Економски факултет со 5 години работна практика проведена во надворешно-трговски организации и владеење на 1 странски јазик.

2. За работното место приправник — висока стручна подготовка — Економски факултет, владеење на еден странски јазик.

Конкурсот е отворен од 15 до 30 април 1970 година.

Молбите се предаваат до Конкурсната комисија на Здружението, улица Максим Горки бб, а информации може да се добијат на телефон 34-536 и 21-054. (591)

Конкурсната комисија при
ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ НА СРМ
— СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ (реизбор)

УСЛОВИ: Завршен Ветеринарен факултет, со звање научен советник, виши научен соработник и научен соработник, со над 8 години работна практика во структурата и најмалку 3 години работа на раководни места.

Личниот доход според Правилникот за личен доход на Институтот.

Молбите со потребните документи, биографија и стручно научни трудови се доставуваат до Конкурсната комисија на Институтот.

Конкурсот трае до пополнувањето на работното место. (596)

Конкурсната комисија при Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место стручен помошник на Директорот со неполно работно време
Покрај општите услови, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови: Да е лекар специјалист од областа на јавното здравство, односно од една од гранките на превентивната медицина со над 8 години работно искуство и најмалку 5 години на раководно работно место.

Кон своите молби кандидатите треба да приложат докази за условите што се предвидени со конкурсот.

Личниот доход според Правилникот на Заводот.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на објавувањето во дневниот печат.

Молбите со некомплетни документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите ќе бидат известени писмено во рок од 8 дена по донесување одлука за извршениот избор на кандидат.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА (592)

Конкурсната комисија на
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКА
КУЛТУРА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

САМОСТОЕН СТРУЧЕН РЕФЕРЕНТ ЗА РЕКРЕАЦИЈА И СТРУЧНИ КАДРИ

Услови:

Завршена висока школа за физичка култура, најмалку 1 година работно искуство и отслужен воен рок.

Молбите таксирани со 1 н. дин. таксена марка со документите за посебните и општите услови, според ОЗРО, да се доставуваат до Конкурсната комисија на Републичкиот завод за физичка култура, Спортски центар „Црнице“, Пош. фах 520. Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (499)

СОДРЖИНА

	Страна
60. Закон за изменување и дополнување на Законот за воведување републички данок на промет на стоки на мало — — — —	121
61. Закон за условите и начинот за остварување на првенствено право на користење на градежно земјиште — — — — —	121
62. Одлука за распоред на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1970 година — — — —	122
63. Препорака за натамошно развивање и усовршување на односот меѓу општинските собранија и нивните органи со работните организации — — — — —	123